

Февруарска двојна испитна сесија 2023

Професор	Прва февруарска сесија 20.01.2023-05.02.2023		Втора февруарска сесија 06.02.2023-19.02.2023	
	Штип	Кавадарци	Штип	Кавадарци
проф. д-р Тодор Серафимовски	Сите предмети 30.01.2023 (понеделник) од 10 часот	/	Сите предмети 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот	/
проф. д-р Благо Боев	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Дејан Мираковски	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Благој Голомеов	Сите предмети 01.02.2023 (среда) од 11 часот	/	Сите предмети 15.02.2023 (среда) од 11 часот	/
проф. д-р Зоран Панов	Сите предмети 31.01.2023 од 10 часот	/	Сите предмети 07.02.2023 од 10 часот	/
проф. д-р Зоран Десподов	Сите предмети од Рударство и Инженерство на ЖС 31.01.2023 (вторник) од 10 часот Сите предмети од Индустриска логистика-Штип 01.02.2023 (среда) од 10 часот	Сите предмети 02.02.2023 (четврток) од 10 часот	Сите предмети од Рударство и Инженерство на ЖС 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот Сите предмети од Индустриска логистика-Штип 14.02.2023 (вторник) од 10 часот	Сите предмети 16.02.2023 (четврток) од 10 часот
проф. д-р Војо Мирчовски	по договор	/	по договор	/
проф д-р Мирјана Голомеова	Ситнење и класирање 26.01.2023 (четврток) од 10 часот Методи на испитувања во ПМС Техники на опробувања и мерења 26.01.2023 (четврток) од 12 часот Подготовка на минерални сировини по договор	Логистички активности Индустриски процеси во рударство 30.01.2023 (понеделник) од 10 часот	Ситнење и класирање 09.02.2023 (четврток) од 10 часот Методи на испитувања во ПМС Техники на опробувања и мерења 09.02.2023 (четврток) од 12 часот Подготовка на минерални сировини по договор	Логистички активности Индустриски процеси во рударство 07.02.2023 (понеделник) од 10 часот
проф. д-р Орце Спасовски	Сите предмети 01.02.2023 (среда) од 9 часот	по договор	Сите предмети 15.02.2023 (среда) од 9 часот	по договор
проф. д-р Ристо Дамбов	Сите предмети 06.02.2023 (понеделник) од 10 часот	/	Сите предмети 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот	/
проф. д-р Тена Шијакова-Иванова	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Гоше Петров	Структурна геологија и останати предмети од Катедрата за геологија и геофизика 25.01.2023 (среда) од 11 часот Картографија и Применета картографија 24.01.2023 (вторник) од 11 часот Наука за Земјата 23.01.2023 (понеделник) од 13 часот	/	Структурна геологија и останати предмети од Катедрата за геологија и геофизика 15.02.2023 (среда) од 11 часот Картографија и Применета картографија 14.02.2023 (вторник) од 11 часот Наука за Земјата 13.02.2023 (понеделник) од 13 часот	/
проф. д-р Соња Лепиткова	Законодавство во животна средина 30.01.2023 (понеделник) од 10 часот	/	Законодавство во животна средина 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот	/
проф. д-р Виолета Стефанова	Основи на екологија и екосистеми 30.01.2023 (понеделник) од 10 часот	Основи на екологија и екосистеми 01.02.2023 (среда) од 10 часот	Основи на екологија и екосистеми 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот	Основи на екологија и екосистеми 15.02.2023 (среда) од 10 часот
проф. д-р Виолета Стојанова	Палеонтологија и стратиграфија 31.01.2023 (вторник) од 11 часот Сообраќајна географија 26.01.2023 (четврток) од 11 часот Геологија на Македонија 02.02.2023 (четврток) од 11 часот Геологија на квартал по договор со студентите	/	Палеонтологија и стратиграфија 14.02.2023 (вторник) од 11 часот Сообраќајна географија 09.02.2023 (четврток) од 11 часот Геологија на Македонија 16.02.2023 (четврток) од 11 часот Геологија на квартал по договор со студентите	/
проф. д-р Горан Тасев	Сите предмети 30.01.2023 (понеделник) од 10 часот	Сите предмети 27.01.2023 (петок) од 10 часот	Сите предмети 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот	Сите предмети 27.01.2023 (петок) од 10 часот
проф. д-р Николинка Донева	Технички материјали 23.01.2023 (понеделник) од 10 часот Статика (задачи) 25.01.2023 (среда) од 10 часот Основи на рударство Изработка на рударски простории 30.01.2023 (понеделник) од 10 часот Дефинирање на работна средина 31.01.2023 (вторник) од 10 часот	/	Технички материјали 06.02.2023 (понеделник) од 10 часот Статика (задачи) 08.02.2023 (среда) од 10 часот Основи на рударство Изработка на рударски простории 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот Дефинирање на работна средина 14.02.2023 (вторник) од 10 часот	Технички материјали 15.02.2023 (среда) од 10 часот
проф. д-р Марјан Делипетров	Физика и останати предмети 25.01.2023 (среда) од 10 часот	/	Физика и останати предмети 08.02.2023 (среда) од 10 часот	/
проф. д-р Марија Хаџи-Николова	Термодинамика Ергономија Бучава во животна средина 31.01.2023 (вторник) од 10 часот Заштита при работа 02.02.2023 (четврток) од 10 часот	Теорија на процеси Ергономија Заштита при работа 01.02.2023 (среда) од 10 часот	Термодинамика Ергономија Бучава во животна средина 14.02.2023 (вторник) од 10 часот Заштита при работа 16.02.2023 (четврток) од 10 часот	Теорија на процеси Ергономија Заштита при работа 15.02.2023 (среда) од 10 часот
проф. д-р Ристо Поповски	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Горги Димов	по договор	по договор	по договор	по договор
проф. д-р Благоица Донева	по договор	Сите предмети 06.02.2023 од 10 часот	по договор	Сите предмети 20.02.2023 од 10 часот

проф. д-р Афродита Зенделска	Третман на отпадни води Рециклажни технологии Менаџмент на комунален отпад и останати предмети 01.02.2023 (среда) од 10 часот	Операциони истражувања Модел на оптимизација Нумерички методи Повратна логистика Технологија на обработка на сировини 30.01.2023 (понеделник) од 10 часот	Третман на отпадни води Рециклажни технологии Менаџмент на комунален отпад и останати предмети 15.02.2023 (среда) од 10 часот	Операциони истражувања Модел на оптимизација Нумерички методи Повратна логистика Технологија на обработка на сировини 13.02.2023 (понеделник) од 10 часот
проф. д-р Стојанче Мијалковски	Сите предмети 01.02.2023 (среда) од 9 часот	Теорија на системи и останати предмети 02.02.2023 (четврток) од 10 часот Логистика на внатрешен транспорт 02.02.2023 (четврток) од 10:30 часот	Сите предмети 15.02.2023 (среда) од 9 часот	Теорија на системи и останати предмети 16.02.2023 (четврток) од 10 часот Логистика на внатрешен транспорт 16.02.2023 (четврток) од 10:30 часот
проф. д-р Иван Боев	Сите предмети 25.01.2023 (среда) од 11 часот	по договор	Сите предмети 13.02.2023 (среда) од 11 часот	по договор
проф. д-р Радмила Каранакова Стефановска	по договор	Сите предмети 30.01.2023 од 10 часот	по договор	Сите предмети 13.02.2023 од 10 часот
Доц. Д-р Ванчо Ациски	Компјутерска симулација 3Д 24.01.2023 од 10 часот Методи на подземна експлоатација на жични наоѓалишта 25.01.2023 од 10 часот Рудничко моделирање 25.01.2023 од 11 часот	Симулациони системи 26.01.2023 од 10 часот Информациони системи 26.01.2023 од 11 часот	Компјутерска симулација 3Д 06.02.2023 од 10 часот Методи на подземна експлоатација на жични наоѓалишта 07.02.2023 од 10 часот Рудничко моделирање 07.02.2023 од 11 часот	Симулациони системи 09.02.2023 од 10 часот Информациони системи 09.02.2023 од 11 часот
проф. д-р Катерина Деспот	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Васка Сандева	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Петар Намичев	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Билјана Златановска	Математика 1 Математика 2 24.01.2023 (вторник) од 10 часот	/	Математика 1 Математика 2 07.02.2023 (вторник) од 10 часот	/
доц. д-р Елена Карамазова Гелова	/	Математика 1 Математика 2 25.01.2023 (среда) од 9:30 часот	/	Математика 1 Математика 2 08.02.2023 (среда) од 9:30 часот
проф. д-р Ацо Јаневски	по договор	/	по договор	/
проф. д-р Александар Главинов	Сите предмети 01.02.2023 (среда) од 10 часот	/	Сите предмети 15.02.2023 (среда) од 10 часот	/
доц. д-р Сара Сребренкоска	Кинематика и динамика 25.01.2023 (среда) од 9 часот Јакост на материјалите 01.02.2023 (среда) од 11 часот	/	Кинематика и динамика 08.02.2023 (среда) од 11 часот Јакост на материјалите 15.02.2023 (среда) од 11 часот	/